



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ранописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Сабота, 30 јуни 1951 год.

Број 21

Год. VII

Овој број чини 8 дин. Преплатз
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

91

Врз основа на т. 2 од Напатствието за начинот на продажба земјоделските производи на селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и државните земјоделски стопанства („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 21/51), во врска со т. 1 од Напатствието за изменување и дополнување на ова напатствие („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 23/51), го издаваме следното

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

1. Селанските работни задруги, кои што ги продаваат своите земјоделски производи на следните пазаришта во градовите Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Тетово, Куманово, Титов Велес, Штип и Струмица, го околските центри, во рудниците Радуша и Злетово и градилиштето Маврово — преку претпријатијата за продажба на земјоделски производи на фондовите за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство или преку сопствени продавници по цени кои што се во просек за 15% пониски од слободно формираните на пазариштето, добиваат 30% бонови за трговијата по сврзаните цени од нето прометот (од вкупниот износ на продадените производи намален за стварните трошкови на продажбата).

2) Општите земјоделски задруги, кои што ги продаваат свои земјоделски производи и производите на своите задруги во градовите, околските центри, рудниците и градилиштето — поменато во т. 1 од ова решение — по цени кои што се во просек за околу 15% пониски од цените на пазариштето добиваат 15% бонови за трговијата по сврзаните цени од вкупната вредност на продадените производи, а под услов да продажбата се врши преку сопствени продавници или продавници на СРЗ и фондот за механизација.

3) Ова решение влегува во сила од 1 мај 1951 год.

Бр. 664 31-V-1951 год. Скопје

Претседател

на Советот за промет со стоки на

Владата на НР Македонија,

Н. Минчев с. р.

Претседател

на Советот за земјоделство и шумар-

ство на Владата на НР Македонија,

Н. Наумовски, с. р.

92

Врз основа на т. 2 и 3 од Наредбата за ушурот и плаќање работниците на вршалките („Службен лист на ФНРЈ“ 27/51 дојнесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА УШУРОТ ОД ОВРШЕНИТЕ КОЛИЧИНИ БЕЛИ ЖИТАРИЦИ ВО 1951 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ВОДЕЊЕ КНИГА ЗА ВРШИДБАТА

I

Сите сопственици на вршалки ќе наплатуваат од производителите на име ушур во натура за извршената вршидба:

6% од овршените количини бели житарици со обикновени вршалки;

8% од овршените количини бели житарици со вршалки со апарат за ситнење слама.

II

Сите сопственици на вршалки кои се должни да го предадат ушурот на овластените откупни претпријатија должни се да водат книга за вршидбата.

Книгата за вршидбата ги содржи следните податоци:

а) име и презиме на сопственикот на вршалката;

б) регистарски број на вршалката;

в) датум на вршидбата;

г) место на вршидбата;

д) име и презиме на сопственикот на овршеното жито и неговата поблиска адреса;

е) количина на овршеното жито по врсти;

ж) колку сааги работела вршалката во токот на денот;

з) количина на убраниот ушур по врсти и квалитет;

и) вкупна вредност на предадениот ушур;

ј) датум на предавањето на ушурот и потврда на откупното претпријатие за примениот ушур со ознака на место и назив на откупното претпријатие кое го примило и исплатило ушурот.

III

Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 664 од 12-VI-1951 год., Скопје

Министер-претседател

на Советот за промет со стоки на

Владата на НР Македонија,

Н. Минчев, с. р.

93

ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА II ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИ-
КУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 29 МАЈ 1951 ГОДИНАПретседаваше: претседателот Димче Стојанов —
Мире.

Секретар, Назим Фируз.

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отвори седницата во 10 часот. Народните пратеници го сослушаа стоејќи читањето на Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикнување Народното собрание на НРМ, на второ вонредно заседание на 29 мај 1951 година.

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ му поднесе на Собранието Предлог — закон за изменување и дополнување на Законот за доброволните противпожарни друштва. Овој законски предлог е доставен до Законодавниот одбор за проучување. Законодавниот одбор поднесе свој извештај. Извештајот е напечатен и заедно со законскиот предлог им е разделен на народните пратеници, а ќе биде ставен на дневен ред кога ќе реши Собранието.

Понатаму соопштува дека Владата на НРМ му поднесе на Собранието за одобрување уредбите донесени во времето од 25 јануари до 29 мај 1951 година. Потврдувањето на уредбите ќе се стави на дневен ред кога ќе реши Собранието.

Потоа соопштува дека Президиумот на Народното собрание на НРМ ги достави до Собранието на потврдување указите донесени во времето од I-то вонредно до II-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ, а потврдувањето на указите ќе се стави на дневен ред кога ќе реши Собранието.

Соопштува дека составот на Врховниот суд на НРМ поднесе колективна оставка, а на дневен ред ќе се стави кога ќе реши Собранието.

Претседателот соопштува дека некои народни пратеници упатија неколку актуелни прашања до членовите на Владата со молба за одговор.

По предлог на претседателот, Собранието утврди дневен ред и тоа:

1. — претрес на Одлуката за потврдување уредбите на Владата на НРМ, донесени во времето од 25 јануари до 29 мај 1951 година;

2. — претрес на Предлогот — закон за изменување и дополнување Законот за доброволните противпожарни друштва;

3. — потврдување указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ, донесени во времето од I-то вонредно до II-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ;

4. — одговори на некои актуелни прашања упатени од народните пратеници до претседателите на советите — членови на Владата на НРМ; и

5. — разрешување составот на Врховниот суд на НРМ и избор на нов состав на Врховниот суд на НРМ.

Претседателот во 10,10 часот дава одмор од 10 минути.

Седницата продолжува во 10,20 часот

По предлог на претседателот, Собранието му одобрува отсуство на народните пратеници: Александар Мартиновски, Љупчо Арсов, Нове Вељановски, Алексо Демниевски и Душан Арсов.

Претседателот соопштува дека се преминува на првата точка од дневниот ред: претрес на Одлуката за потврдување уредбите на Владата на НРМ донесени во времето од 25 јануари до 29 мај 1951 година. Откако ја прочита одлуката секретарот, Собранието

ја усвои едногласно. Претседателот објави дека Одлуката за потврдување уредбите по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата е примена од Собранието едногласно.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: претрес на Предлогот — закон за изменување и дополнување на Законот за доброволните противпожарни друштва. Известителот на Законодавниот одбор, Методи Антевски, го прочита извештајот на Одборот и го образложи предлогот. Бидејќи никој не се јави за дискусија се преминува на гласање. Сите присутни народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека Законот за изменување и дополнување на Законот за доброволните противпожарни друштва е примен од Собранието едногласно.

Потоа се преминува на третата точка од дневниот ред: потврдување указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ, донесени во времето од I-то вонредно до II-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ. Откако, секретарот, Назим Фируз, ги прочита указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ, Собранието гласајќи со кревање рака ги потврди истите.

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: одговори на некои актуелни прашања упатени од народните пратеници до претседателите на советите, — членови на Владата на НРМ. Претседателот Димче Стојанов — Мире ги чита прашањата на народните пратеници: Ристо Џунов, Ѓоре Горески, Славе Поповски и Благој Левков, упатени до Претседателот на Советот за промет со стоки — Никола Минчев. Потоа Никола Минчев одговори на поставените прашања.

Претседателот ги чита прашањата на народните пратеници: Ристо Бајалски, Ванчо Бурзевски и Драган Спиrowsки, упатени до претседателот на Советот за земјоделие и шумарство — Наум Наумовски. Другарот Наум Наумовски одговори на поставените прашања.

Претседателот дава одмор од 11,40 часот.

После одморот седницата продолжува во 12 часот.

За време на одморот неколку народни пратеници упатија прашање до претседателот на Советот за промет со стоки со молба да им се одговори на истата седница.

Претседателот даде дискусија во која учествуваа: Митко Зафировски, народен пратеник и Тоде Ношгал, потпретседател на Президиумот на Народното собрание на НРМ.

Претседателот го чита прашањето на народните пратеници: Благој Талевски, Благој Попов, Ристо Кадивков и Методија Митевски. Другарот Никола Минчев одговори на поставеното прашање.

Претседателот Димче Стојанов го прочита предлогот на народниот пратеник Кемал Сејфула — упатен до Народното собрание и го покани да го образложи својот предлог.

Откако народниот пратеник, Кемал Сејфула, го образложи својот предлог, зборувааше Боге Кузмановски, претседател на Советот за градежни и комунални работи, од име на Владата на НРМ, кој рече дека предлогот ќе биде проучен од Советот и со мислење ќе се достави до Владата на НРМ за донесување соодветни одредби.

Потоа се преминува на петтата точка од дневниот ред: разрешување составот на Врховниот суд на НРМ и избор на нов состав на Врховниот суд на НРМ.

Претседателот ја прочита колективната оставка на составот на Врховниот суд на НРМ. Собранието гласајќи, со кревање рака, ја усвои оставката. Прет-

седателот прашува: "Има ли предлог за нов состав Народниот пратеник Благој Талевски, од името на група народни пратеници предложува листа за избор на нов состав на Врховниот суд на НРМ. Бидејќи други предлози немаше, предлогот на Благој Талевски се стави на гласање. Собранието гласајќи, со кревање рака, избра нов состав на Врховниот суд на НРМ.

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседателот побара од Народното собрание овластување, записникот од оваа седница да може да го потпише со секретарот. Собранието го усвои предлогот. Претседателот ја заклучи седницата, а со тоа и II-то вочредно заседание на Народното собрание на НРМ во 12,30 часот.

Скопје, 29 мај 1951 година

Секретар, Претседател,
Назим Фируз, с. р. Димче Стојанов — Мире, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Врз основа на решението бр. 306 од 22-III-1951 год. на Народниот одбор на Кичевска околина уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 16 државното стопанско претпријатие под фирма: Фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство со седиште во град Кичево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кичевска околина бр. 11 од 10-II-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да се бави со снабдување на СРЗ со разни машини и друго, пласирање на нивното производство.

Претпријатието е под стопанска управа на: Извршниот одбор на Народниот одбор на Кичевска околина.

Фирмата ќе ја потпишува директорот: Киро Милосовски во границите на овластувањето.

Бр. 306 од 22-III-1951 год. од Народниот одбор на Кичевска околина. II-27-512

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 6981 од 30-XII-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 37/3 државното стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Реновско угостителско претпријатие на IV реон — Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на IV реон — Скопје, бр. 1462 од 27-XII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: извршување на сите угостителски услуги.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на IV реон — Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Мустафа Ёштреф, директор а сите финансиски налози колективно со Петар Танев, книговодител.

Бр. 6981 од Народниот одбор на IV реон — Скопје.

II-1-19

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор — Скопје бр. 763 од 5-III-1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 163 државното стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Претпријатие за хигиенски услуги со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на I реон — Скопје бр. 47 од 24-X-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да се бави со услуги.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на I реон — Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Ангел Мижимаковски, директор кој полноможно ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието во границите на овластувањето, а сите финансиски налози колективно со Зора Стојанова книговодител.

Бр. 768 од Поверенството за финансии на Народниот одбор на град Скопје. II-24-146

Врз основа на решението бр. 2436 од 8-III-1951 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Гостиварска околина уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 19 реден број 19 државното стопанско претпријатие под фирма: Фонд за механизација — Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Гостиварска околина бр. 2436 од 8-III-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да дава стручни напатствија и помош за унапредување на земјоделството, сточарството, лозарството, овчарството и др.

Претпријатието е под стопанска управа на: Извршниот одбор на Народниот одбор на Гостиварска околина.

Фирмата ќе ја потпишува Горе Наумчевски, во границите на овластувањето.

Бр. 2436 од Народниот одбор на Гостиварска околина. II-24-450

Врз основа на решението бр. 2493 од 27-III-1951 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Струшка околина уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 23 државното стопанско претпријатие под фирма: Лозов расадник при Фондот за механизација — Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Струшка околина бр. 271 од 20-III-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да произведе лозови калемови за унапредување на лозарството во СРЗ и во надвор од Струшка околина и води грижа за обновата на уништените и подигнување на нови лозја во околината.

Претпријатието е под стопанска управа на Фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство во град Струга.

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Симон Јасчевски, директорот Живко Мартиновски и главниот агроном инж. Димитри Белески.

Бр. 2493 од Народниот одбор на Струшка околина. II-28-515

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Крушевска околина бр. 2546 од 5-III-1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење под бр. 12 државното стопанско претпријатие под фирма: Фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство со седиште во град Крушево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Крушевска околина бр. 2465 од 1-III-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: механизација и инвестициона изградба на задружното земјоделство.

Претпријатието е под стопанска управа на: Поверенството за земјоделство на Народниот одбор на Крушевска околина.

Фирмата ќе ја потпишува Вандел Мандиљ, директор, а во сметковските работи заедно со шефот на сметководството Слободан Јанакиевски, во границите на овластувањето.

Бр. 2546 од Народниот одбор на Крушевска околина. II-64-1200

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Охридска околина бр. 4534 од 8-V-1951 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 15 стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие при Фондот за механизација и инвестициона изградба со седиште во град Охрид.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Охридска околина бр. 3420 од 30-III-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: набавка и продажба на земјоделски машини, алати и материјал за репродукција, вештачки губрива, материјали за капитална изградба, семења, садници, како и работен и приплоден добиток.

Претпријатието е под стопанска управа на: Фондот за механизација и инвестициона изградба во град Охрид.

Фирмата ќе ја потпишува Милан Стојановски, директор, а сите финансиски налози колективно со Горе Пумгаловски во границите на овластувањето.

Бр. 4534 од Народниот одбор на Охридска околина. II-67-1260

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор Скопје бр. 1051 од 23-III-1951 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 164 државното стопанско претпријатие од локално значење под фирмата: Претпријатие на метални работилници на I-реон Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на I реон — Скопје бр. 4773 од 23-III-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да се бави со вршење услуги и изработка на нови произведи за населението на град Скопје.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Глигор Чавдаров, директор, во границите на овластувањето, а сите финансиски издози колективно со Никола Пошутовски, книгководител.

Бр. 1051 од Градскиот народен одбор — Скопје
II-24-448

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Со решение на Поверенството за финансии на Народниот одбор на I реон — Скопје бр. 19898 од 20-XI-1950 год. записано е во регистерот на претпријатијата на општествените организации на овој одбор Носителското претпријатие "Млад борец" со седиште во Скопје.

Предмет на работата на претпријатието е: да издава весник "Млад борец" и списание "Иднина".

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Вера Петрушева во границите на овластувањето.

Бр. 19898 од Народниот одбор на I реон — Скопје.
II-16-287

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон на државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Генералната дирекција за хемиска индустрија на НРМ бр. 42 од 10-IV-1951 год. Иво Анчевски е назначен за директор на Претпријатието фабрика за оксиген "Лепенец" со седиште во Горче Петров и на должност стапил на 1-IV-1951 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Генералната дирекција за хемиска индустрија на НРМ бр. 43 од 10-IV-1951 год. разрешен е од должност досегашниот директор Мило Костовски и од 1-IV-1951 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 4201 од Министерството за финансии на НРМ.
II-64-1203

СООПШТЕНИЕ

Претседателството на Владата на НР Македонија соопштува дека Министерството за надворешни работи на ФНРЈ со Пов. бр. 136 од 15 јуни 1951 година е издало екзекватура на Господин Парментиер конзул на Франција во Скопје со јурисдикција на територијата на НР Македонија, НР Црна Гора и Аутономна Косово-метохијска област.

Од Претседателството на Владата на НРМ

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

РАЗНИ ОГЛАСИ

Работничката книшка на Алим Б. Саид село Рашче — Горче Петров (1192)

Возачки документ Бр. 5470/111 издаден од Сообраќајна милиција во Скопје на Ане Андоновски — Скопје (1206)

Свидетелство за завршен мала матура под Бр. 456 од 27-VI-1949 год издадено од Неполна гимназија "Стив Наумов" — Битола на Владимир Ивановски ул. "Горче Петров" бр. 10 — Битола (1181)

Диплома за завршен матурски испит под бр. 901 издадена од Гимназијата во Штип през 1940 год. на Александар Апостолов — Кочани (1290)

Свидетелство за завршен III-клас гимназија деловод. бр. 302/23-V-1951 год. на Бранко Синадиновски, ученик III-клас Полна гимназија во Тетово (1308)

Уверение за завршен книговодителски курс под бр. 7 од 12-I-1951 год. издадено од школа за задружни курсеви во Охрид на Шабан Меадинов Азем село Скудриње — Охрид (1281)

Свидетелство за завршен II клас учителска школа во Скопје на Асен Ј. Арсовски село Ерцелија — Св. Николе (1323)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта серија бр. 20109 рег. бр. 10123 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Бајрам Мисими Сулемаши село Герман — Тетово (1202)

Лична карта рег. бр. 13367 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шабан Демиров Рафи село Базовце — Тетово (1204)

Лична карта серија бр. 23652 рег. бр. 13656 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Беадини Ш. Мустафа село Раковец — Тетово (1232)

Лична карта серија бр. 10880 рег. бр. 883 издадена од ПВР на ОНО Тетово на Селмани Ш. Абдуламит село Раковец — Тетово (1233)

Лична карта бр. 3992 од 11-VII-1947 год. издадена од ПВР на ОНО Тетово на Азиз Ракипов Азиси село Бродец — Тетово (1206)

Лична карта рег. бр. 11938 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Али Халиловиќ Алија село Жеровјане — Тетово (1210)

Лична карта рег. бр. 15257 серија бр. 25253 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Абази Шанпи Исак село Јеловјане — Тетово (1211)

Лична карта рег. бр. 7740 серија бр. 17737 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Рамадани Тасфик Рамадан село Боговиње — Тетово (1213)

Лична карта рег. бр. 926 серија "П" 0661880 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Бектеши Рамизов Мустафа село Челопек — Тетово (1224)

Лична карта рег. бр. 11695 серија бр. 21691 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шиловски Емруш село Ротнице — Тетово (1237)

Лична карта рег. бр. 14428 серија бр. 24425 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Мурат Керим Јонузи село Шемшово — Тетово (1258)

Лична карта рег. бр. 14741 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Благо В. Даневски — Тетово (1264)

Лична карта рег. бр. 7061 рег. бр. 17058 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Васо Несторовски село Ратаје — Тетово (1266)

Лична карта рег. бр. 7136 серија бр. 17133 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Стојко Божинов Андриевски село Блаце — Тетово (1275)

Лична карта рег. бр. 3937 серија бр. 13934 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Хајдали Ајдар село Селица — Тетово (1276)

Лична карта рег. бр. 11146 серија бр. 21142 издадена од ПВР на ОНО Тетово на Рамадани Разми село Челопек — Тетово (1277)

Лична карта рег. бр. 14420 серија бр. 24416 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Трпка Мисајловска село Вратнице — Тетово (1280)

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Стр.
91. Решение за назначување на продавање земјоделските производи на селанските работни задруги и општите земјоделски задруги	147
92. Решение за одредување процентот на ушурот од овршените количини бели житарици во 1951 година на територијата на Народна Република Македонија и за водење книги за вршицата	147
93. Записник од седницата на II всередно заседание на Народното собрание на НРМ (второ одржување) одржана на 29 мај 1951 година	148

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје ул. "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. факс 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка — Скопје бр. 801-901812 Печатница "Гоце Делчев" — Скопје.